



ОПШТИНА ИЛИНДЕН

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник на Р. Македонија бр.13/2006, бр.86/2008 и бр.6/2010), Советот на Општина Илинден на седница одржана на 28.09.2010 година утврди:

Л И С Т А

на информации од јавен карактер на Општина Илинден

I. Информации со кои располага Општина Илинден, а кои се утврдуваат од јавен карактер и кои ќе бидат достапни до барателите на информациите се следните:

1.Акти на Општината:

- Статут на Општина Илинден;
- Деловник за работа на Советот на Општина Илинден;

2. Информации од работата на Советот на Општина Илинден:

- Одлуки, Решенија, Заклучоци, Иницијативи, Препораки;
- Предлог програми, Програми, Стратегии, Информации;
- Информации од работењето на Комисиите и другите тела формирани од Советот на Општина Илинден (предлози, заклучоци, мислења);

3. Информации од областа на работата на Градоначалникот на Општина Илинден

- Акти, Решенија, Одобренија, Планови, Програми, Информации.

4. Информации од работата на Општинската администрација на Општина Илинден

4.1 Информации од областа на Одделението за поддршка на Градоначалникот, нормативно правни и општи работи :

- Одлуки, решенија, програми, заклучоци и други акти поврзани со работата на органите на општина Илинден и Градоначалникот на општината од областа на нормативно правните и општи работи.

4.2 2 Информации од областа на Одделението за финансиски прашања:

- Буџет на Општина Илинден;
- Нацрт буџет на Општина Илинден;
- Одлуки поврзани со донесувањето на Буџетот на Општината;
- Годишен извештај по завршна сметка на Буџетот на Општината;
- Одлуки поврзани со утврдувањето на висината на стапките на данок на имот, данок на наследство и подарок, данок на промет на недвижности и комуналните такси;
- Отворени повици и тендерска документација за јавни набавки.

4.3 Информации од областа на Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина:

- Годишна програма за изработка на урбанистички планови и локално урбанистичко планска документација на подрачјето на општина Илинден;
- Годишна програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Илинден;

- Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици на подрачјето на општина Илинден;
- Годишна програма за користење, одржување и изградба на јавно осветлување на подрачјето на општина Илинден
- Одлуки за утврдување и донесување на урбанистички планови на подрачјето на општина Илинден;
- Постапки за донесување на локално планска урбанистичка документација и урбанистички планови;
- Постапки за спроведување на стратешка оцена за влијание на животната средина на урбанистичките планови на подрачјето на општина Илинден;
- Постапки за издавање на Извод од урбанистички планови;
- Постапки за издавање на Решенија за локациски услови;
- Постапка за издавање Одобренија за градење;
- Други постапки утврдени со закон за градење;
- Постапки за издавање дозволи во согласност со Закон за јавни патишта;
- Увид во комплетна техничка документација (идејни и основни проекти, ревизии, елаборати, и слично), локално урбанистичка планска документација и урбанистички планови.

4.4 Информации од областа на Одделението за локален економски развој:

- Програми за изградба и за одржување на комуналната и социјалната инфраструктура во општината и соработка со јавни општински установи во општината за остварување на надлежности на општината во делот на образованието и детската заштита;
- Стратешки документи, програми, одлуки и решенија од областа на локалниот економски развој.

4.5 Информации од областа на Одделението за инспекцискиот надзор – Инспекторат:

- Информации за работата на Одделението за инспекциски надзор од областа на урбанизмот, животната средина, образование, комунални работи ;
- Стратешки документи, одлуки, решенија и програми од областа на заштита на животната средина и јавна чистота.

4.6 Информации од областа на Одделението за управување со човечки ресурси:

- Одлука за организирање, делокруг и начинот на извршување на работните задачи на Општинската администрација;
- Правилник за систематизација на работните места;
- Одлуки за работа во неработни денови
- Одлука за работно време.

II. Листата на информации од јавен карактер ќе биде објавена на огласна табла во Општината, ВЕБ страницата на Општината и Службен гласник на Општина Илинден.

III. Листата на информации од јавен карактер на општина Илинден, стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службен гласник на Општина Илинден.

Архив.бр. 07-1704/13
Од 28.09.2010 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски, с.р